



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 8 април 1961
Скопје
Број 11 Год. XVII

Претплата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

57.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за специјалните училишта, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 6 март 1961 година.

У број 4
6 март 1961 година
Скопје

Потпретседател Претседател
на Народното собрание, на Извршниот совет,
Видое Смилевски, с. р. Александар Грличков, с. р

ЗАКОН ЗА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Специјални училишта и други самостојни установи како и одделни форми за специјално воспитување и образование одредени со овој закон (во натамошниот текст: специјални училишта) се основаат за оспособување за самостоен живот и работа за децата и младинците со пречки или недостатоци во физичкиот или психичкиот развој (во натамошниот текст: децата и младинците), поради кој не можат да се воспитуваат и образуваат во редовните училишта или другите воспитно-образовни установи.

Член 2

Специјалните училишта како составен дел на училишниот систем ја остваруваат целта на воспитувањето и образованието и ги извршуваат задачите одредени со соодветните видови редовни училишта и други установи за воспитување и образование, во склад со психофизичките можности на децата и младинците со пречки.

Во извршувањето на своите задачи специјалните училишта се должни, особено:

да се грижат за отстранувањето или ублажувањето на пречките или недостатоците во физичкиот или психичкиот развој на децата и младинците со пречки;

да ги насочуваат, подготвуваат и оспособуваат децата и младинците со пречки за работа и занимање што најмногу им одговараат на нивните склоности и можности;

да им овозможуваат на децата и младинците со пречки активно да учествуваат во стопанскиот и општествениот живот.

Член 3

Специјалните училишта им помагаат на родителите и старателите во правилното воспитување на децата и младинците со пречки и за таа цел организираат разни форми на соработка (семинари, советувања и друго).

Член 4

Специјалните училишта соработуваат со установите за медицинска рехабилитација на децата и младинците со пречки.

Член 5

Прописите за одделни видови редовни училишта и други установи, за воспитување и образование сходно се применуваат и на соодветните видови специјални училишта, доколку со овој закон не е поинаку одредено.

II ВИДОВИ СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШТА

Член 6

Специјалните училишта се основаат според категоријата на пречките или недостатоците во физичкиот и психичкиот развој и со оглед на возраста на децата и младинците со пречки по видовите на редовните училишта и другите установи за воспитување и образование.

Член 7

За специјално воспитување и образование на децата и младинците со пречки се основаат:

установи за специјално предучилишно воспитување;

специјални основни училишта;

специјални стручни училишта.

Член 8

Специјално воспитување и образование на децата и младинците со пречки може да се организира и во специјални установи (заводи) со два или повеќе видови на специјално воспитување и образование од претходниот член.

Член 9

За одредени видови специјално воспитување и образование од член 7 може да се организираат специјални паралелки односно групи во составот на

редовни училишта и други установи за воспитување и образование, како и во составот на здравствени и социјални установи.

Член 10

Органите на управувањето со заводите и специјалните паралелки односно групи, како и нивниот делокруг се одредуваат со посебен акт што го донесува основачот во склад со начелата на општественото самоуправање.

1. Установи за специјално предучилишно воспитување

Член 11

Установите за специјално предучилишно воспитување го насочуваат психофизичкиот развој на децата, ги подготвуваат за воспитување и образование во основното училиште и вршат други задачи што ги одредува овој закон и другите прописи за установите за предучилишно воспитување.

Член 12

Во установите за специјално предучилишно воспитување се примаат деца од тригодишна до полна седумгодишна возраст.

2. Специјални основни училишта

Член 13

Во специјалните основни училишта децата се здобиваат со основно општо образование.

Школувањето во специјалните основни училишта е задолжително за децата од седум до петнаесетгодишна возраст.

Децата што до наполнувањето на петнаесет години не го завршат специјалното основно училиште можат да го посетуваат училиштето до наполнувањето на осумнаесет години.

Член 14

Ако на подрачјето на општината во која детето живее нема специјално основно училиште за соодветната категорија деца, народниот одбор на општината се грижи да му обезбеди на детето запишување и школување во најблиското соодветно специјално основно училиште.

Член 15

За децата што задоцниле во своето задолжително школување специјалното основно училиште може да организира паралелки со скратено школување по посебен наставен план и програма пригодна на нивните психофизички можности.

Ако поради малиот број деца од претходниот став не е можно да се организира паралелка со скратено школување, таквите деца можат да го завршат специјалното основно училиште со полагање одделенски испити според посебен наставен план и програма.

Специјалното основно училиште е должно да организира посебна помош за децата од претходниот став.

3. Специјални стручни училишта

Член 16

Во специјалните стручни училишта децата и младинците со пречки се здобиваат со соодветно стручно образование и се оспособуваат за оние занимања што најмногу им одговараат на нивните склоности и психофизички можности.

Член 17

Специјалните стручни училишта се организираат како училишта за квалификувани работници, а можат да се организираат и други видови стручни училишта.

Стручно-практичната настава за учениците на специјалните стручни училишта се организира во училиштето (училишни работилници), или, по претходен договор, во други организации и установи.

Член 18

Во специјалните стручни училишта се примаат децата и младинците со пречки што завршиле специјално или редовно основно училиште и не се постари од 18 години.

Член 19

За лицата што завршиле специјално или редовно основно училиште а се постари од 18 години, специјалното стручно училиште може да организира посебни паралелки во кои се изведува настава по посебен наставен план и програма.

Член 20

За децата и младинците со пречки што поради природата на пречките или недостатоците во нивниот физички или психички развој не можат да ја следат наставата во специјалното основно и специјалното стручно училиште, специјалното стручно училиште може да организира посебни паралелки за работно оспособување, во кои наставата се изведува по посебен наставен план и програма.

4. Заводи, специјални паралелки и групи

Член 21

Во заводите за специјално воспитување и образование децата и младинците со пречки се здобиваат со предучилишно, основно и стручно воспитување и образование.

Член 22

Специјалните паралелки односно групи при редовните училишта и други установи за воспитување и образование се организираат за да се овозможи опфаќање на поголем број деца и младинци со пречки од подрачјето на кое тие живеат, како и за нивното полесно приспособување кон средината.

Специјалните паралелки односно групи при здравствените и социјалните установи им овозможуваат на децата и младинците со пречки што се сместени во нив редовно воспитување и образование додека трае потребата за нивното задржување во овие установи.

Член 23

На децата и младинците со пречки што се воспитуваат и образуваат во заводите и специјалните

паралелки односно групи сходно се применуваат одредбите од член 15 на овој закон.

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

1. Прием на учениците

Член 24

Во специјалното училиште се употребуваат паралелките со пречки што се категоризирани и евидентирани според посебните прописи за категоризација и евиденција на децата попречени во физичкиот или психичкиот развикот.

Член 25

Органот на управата надлежен за работите на социјалната заштита на општинскиот народен одбор, како надлежен орган за категоризација и евиденција на децата и младинците со пречки, е должен навреме да ги упати децата и младинците со пречки, чиј физички или психички развикот е попречен, во соодветно специјално училиште и да се грижи за нивното уредно посетување на училиштето.

Родителите односно старателот на децата што подлежат на задолжително школување се должни да ги запишат децата кои се упатени во специјално училиште и да се грижат за нивното уредно посетување на училиштето.

Член 26

Ако по приемот на ученикот во специјално училиште или во текот на школувањето се установи дека училиштето не одговара на психофизичките способности на ученикот, училишниот одбор поднесува пријава до органот од претходниот член за поведување на повторна постапка за категоризација.

2. Организација на наставно-воспитната работа

Член 27

Наставата во специјалните училишта се изведува според посебен наставен план и програма.

Воспитната работа во специјалните предучилишни установи се изведува според посебна програма за таа работа.

Член 28

Наставниот план и програма за специјалните училишта има општ и посебен дел.

Општиот дел ги опфаќа наставно-воспитните подрачја односно предметите што се однесуваат на општото образование, како и на знаењата што се потребни за стручно образование на децата и младинците со пречки.

Посебниот дел ги опфаќа предметите што се потребни за отстранување, поправање и ублажување на соодветниот вид недостатоци во физичкиот или психичкиот развикот на децата и младинците со пречки.

Наставниот план и програма треба да се пригоди кон видот и степенот на недостатоците во физичкиот или психичкиот развикот.

Член 29

Воспитувањето и образованието на децата и младинците со пречки во специјалните училишта

се организира по паралелки односно групи на деца и младинци со пречки, така што да му овозможи на наставниот и другиот стручен персонал непосредна индивидуална работа со децата и младинците со пречки.

Бројот на децата и младинците со пречки во паралелката односно групата во специјалното училиште го пропишува Советот за просвета на НРМ во согласност со Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ и Советот за народно здравје на НРМ.

Член 30

Во специјално училиште се примаат деца и посебни учебници, што ги одобрува Советот за просвета на НРМ во согласност со Советот за народно здравје на НРМ.

Член 31

За начинот на оценувањето и напредувањето на учениците, како и за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки и за начинот на нивното применување во специјалните училишта, Советот за просвета на НРМ донесува посебни прописи.

3. Наставници и друг стручен персонал

Член 32

Наставно-воспитната работа во специјалните училишта ја вршат наставници и друг стручен персонал, кои имаат како општа така и специјална стручна спрема за работа во соодветниот вид специјално училиште.

IV ОСНОВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШТА

Член 33

Специјални училишта основаат народните одбори. Решение за основање на специјално училиште донесуваат обата собора рамноправно.

Специјални училишта можат да основаат и стопанските и општествените организации и установи.

Одделни специјални училишта може да основа и Извршниот совет.

Член 34

Народните одбори на две или повеќе општини односно околии можат да се спогодат заеднички да основаат специјално училиште. Решение за основање донесува народниот одбор на чие подрачје е седиштето на специјалното училиште.

Народните одбори со договор утврдуваат кој дел од вкупните средства потребни за основањето, издршката и работата на специјалното училиште паѓа на товар на одделна општина.

Народниот одбор на чие подрачје е седиштето на специјалното училиште ги врши правата на основач.

Член 35

Кога специјалното училиште е основано со акт на Извршниот совет, правата на основач ги врши органот што ќе го одреди Извршниот совет.

Извршниот совет своите права на основач може да ги пренесе на народниот одбор на чие подрачје е седиштето на специјалното училиште, ако е одборот со тоа согласен.

Член 36

Околинскиот народен одбор своите права на основач може да ги пренесе на општинскиот народен одбор на чие подрачје е седиштето на специјалното училиште, ако е одборот со тоа согласен и обратно.

Член 37

Поблиски прописи за условите и за начинот на основањето на специјални училишта донесува Советот за просвета на НРМ во согласност со Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ и Советот за народно здравје на НРМ

V ДОМОВИ НА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА**Член 38**

Специјалните училишта можат во својот состав да имаат дом за полно или делумично згрижување на децата и младинците со пречки.

Домовите од претходниот став можат да се основаат и како самостојни установи.

Со домот што е во составот на специјално училиште управува училишниот одбор, а со домот во составот на завод органот на општественото управување кој управува со заводот.

Член 39

Трошоците за згрижување на децата и младинците со пречки во домот на специјалното училиште се обезбедуваат од уплатите што за таа цел ги вршат општинските народни одбори, родителите односно лицата што се задолжени за издршка и што ги упатиле децата и младинците со пречки на школување во специјалното училиште.

Органот на управата надлежен за работите на социјалната заштита на општинскиот народен одбор што ги упатил децата и младинците со пречки на школување во специјалното училиште одлучува кога родителите односно лицата што се задолжени за издршка на децата и младинците со пречки што се сместени во домот делумично или во целост ќе ги поднесуваат трошоците од претходниот став.

VI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 40**

Родителот односно старателот на децата и младинците со пречки кои подлежат на задолжително школување, ќе се казни за прекршок до 10.000 динари или со казна затвор до 10 дена.

1. ако детето не го запишат во специјално училиште;

2. ако детето по нивна вина не го посетува уредно училиштето.

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 41**

Сите установи во кои се врши специјално воспитување и образование ќе ја сообразат својата организација и работа со одредбите од овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 42

Советот за просвета на НРМ во согласност со Советот за социјална политика и комунални пра-

шања на НРМ и Советот за народно здравје на НРМ по потреба донесуваат поблиски прописи за извршувањето на овој закон.

Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

58.

На основа точка 79 став 2 од Упатството за спроведување на избори за органи на управување на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ИС ДА ИМЕНУВА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СТРАНА НА РАБОТНИОТ КОЛЕКТИВ

1. Се овластува Секретаријатот за сообраќај на ИС да именува изборна комисија и комисија за изработка на списковите на избирачите за првите избори на управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија од страна на работниот колектив на Заедницата.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-835/2

24 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

59.

На основа точка 88 став 2 од Упатството за спроведување на избори за органи на управување на југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/61 год.), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ИС ДА ИМЕНУВА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СТРАНА НА РАБОТНИОТ КОЛЕКТИВ

1. Се овластува Секретаријатот за сообраќај на ИС да именува изборна комисија и комисија за изработка на списковите на избирачите за првите избори на Управниот одбор на Заедницата на железничките претпријатија од страна на работниот колектив на Заедницата.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-835/1

24 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

60.

На основа член 4 од Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија („Службен лист на ФНРЈ“ број 52/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се основа Дирекција за изградба на мелиоративните системи во Народна Република Македонија (во натамошниот текст: Дирекција). Седиштето на Дирекцијата е во Скопје.

2. Дирекцијата има својство на правно лице.

3. Дирекцијата во однос на мелиоративните системи што се финансираат по Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија ги врши следните работи:

а) студии и истраги во врска со изградбата на мелиоративните системи;

б) изработува инвестициони програми и проекти на објекти за одводнување и наводнување на земјиштето и за уредување на пороиите;

в) изведува работи на изградбата на мелиоративните системи;

г) обезбедува техничка, економска и друга документација нужна за изградбата на мелиоративните системи;

д) издигнува кадри потребни за изградба и користење на мелиоративните системи;

ѓ) ускладува работите на стопанските организации и водните заедници во изработка на инвестициони програми и проекти за изградба на подробната каналска мрежа;

е) презема сите други работи и мерки што се во непосредна врска со изградбата и експлоатацијата на мелиоративните системи.

Работите од точка а, б и в од претходниот став, Дирекцијата може да ги врши и преку други организации.

4. За непосредно раководење со изградбата на одделни системи Дирекцијата има управи на системи.

5. За вршење на работите од точка 3 на ова решение во сопствена режија Дирекцијата односно управите можат да имаат погони и други единици со посебна претсметка.

6. Дирекцијата врши права и должности на инвеститор во следните работи:

а) заклучува договори за заеми и кредити и ги презема сите средства наменети или одредени

за извршување на задачите од точка 3 од ова решение;

б) заклучува договори за проектирање и градење и располага со средствата наменети за изградба на системот во рамките на програмата и претсметката на работите за односната година;

в) ги поднесува на ревизија и се грижи за благовремена ревизија на инвестиционите програми и главни проекти односно ги врши правата и должностите на инвеститор, во врска со ревизијата и одобрувањето на инвестиционите програми и главни проекти;

г) секоја година поднесува на ревизија и одобрување на Комисијата на Сојузниот извршен совет, програма и претсметка на работите што ќе се изведуваат наредната година;

д) секоја година поднесува на Сојузниот државен секретаријат за работи на финансиите програма и претсметка на работите што ќе се изведуваат наредната година одобрени од Комисијата од претходната точка;

ѓ) до крајот на февруари составува завршна сметка за изминатата година и ја доставува на надлежниот орган.

7. Дирекцијата може да има фондови.

Со правилата за организација и работите на Дирекцијата ќе се утврдат фондовите, изворите на средствата и начинот на употребата на фондовите.

8. Органи на управување во Дирекцијата се управен одбор на Дирекцијата, управен одбор на управата на системот, директор на Дирекцијата и управител на управата на системот.

Управниот одбор на Дирекцијата се состои од 11 члена од кои два члена именува Извршниот совет, по еден член избираат Народниот одбор на Скепска, Штипска, Титоввелешка, Битолска и Охридска околина и три члена работниот колектив на Дирекцијата.

Директорот е член на управниот одбор по својот положај.

Мандатот на членовите на управниот одбор трае 2 години.

9. Со правилата на Дирекцијата, покрај нејзината организација и работа, се одредува составот на органите на управување на управите на системите, делокругот и меѓусобните односи на органите на управувањето, начинот на избор на членовите на управните одбори што ги избира работниот колектив, како и начинот на финансното послување на Дирекцијата.

10. Директорот на Дирекцијата го назначува Извршниот совет, а управителот на управата на системот управниот одбор на Дирекцијата.

11. Платите на работниците и службениците во Дирекцијата се утврдуваат со посебен правилник што го донесува управниот одбор на Дирекцијата, а го одобрува Извршниот совет.

12. Правилата за организацијата и работата на Дирекцијата ги донесува управниот одбор на Дирекцијата, а ги одобрува Извршниот совет.

13. Надзор над работата на Дирекцијата врши Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

14. Дирекцијата ги презема правата и обврските на досегашната Дирекција за мелиоративните системи во НРМ основана со Решение на Извршниот совет бр. 09-1551/1 од 1 јули 1960 год. како самостојна установа („Службен весник на НРМ“ бр. 25/60).

15. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 09-775/1

18 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

61.

На основа член 50 и 51 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 20/59), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА СТРУЧНИТЕ КАДРИ

1. Се образува Комисија за спроведување на Резолуцијата за образование на стручните кадри со задача, да ја следи и координира активноста на републичките органи и институции во спроведувањето на Резолуцијата за образование на стручните кадри, како и за давање на потребни сугестии и смерници во тој поглед.

2. Во Комисијата се именуваат и тоа:

а) за претседател: Пенко Здравковски, претседател на Советот за просвета на НРМ;

б) за членови:

Д-р Асен Симитчиев, секретар на Секретаријатот за труд на Извршниот совет;

Александар Крстевски, секретар на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет;

Димитар Шопов, секретар на Советот за просвета на НРМ;

Д-р Душко Анакиевски, пом. директор на Заводот за стопанско планирање на НРМ;

Петко Чадиловски, пом. државен секретар во Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ;

Филип Николовски, пом. секретар во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

Георги Георгиевски, пом. секретар во Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет;

Глигор Гечевски, пом. секретар во Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет;

Кочо Китановски, пом. секретар во Секретаријатот за градежништво на Извршниот совет.

Саво Цветковиќ, директор на Заводот за унапредување на школството на НРМ;

Велимир Гиновски, секретар на Индустриската комора на НРМ;

Морис Шами, секретар на Трговската комора на НРМ;

Владо Василевски, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

Милан Косевски, секретар на Земјоделската комора на НРМ; и

Миле Тортевски, секретар на Угостителската комора на НРМ.

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-578/1

23 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

62.

На основа член 7 став 1 и член 8 од Уредбата за организацијата и работата на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 42/59), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА НА НР МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешува од должноста член на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ — НИКОЛА МИТЕВСКИ, именуван со Решението за разрешување и именување членови на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60).

II

За член на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ се именува КРЗИК ФУАТ, потполковник — началник на градежното одделение при ВП 5573-27 — Скопје.

III

Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-758/1

18 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

63.

На основа точка 8 од Решението за основање Дирекција за изградба на мелиоративните системи во НР Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО НР МАКЕДОНИЈА

1) За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НР Македонија се именуваат:

а) САЛТИР ПУТИНСКИ, член на Извршниот совет; и

б) МИТО ТЕМЕНУГОВ, народен пратеник.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 09-775/2

18 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

64.

На основа точка 5 од Решението за основање Управа за национални паркови и ловишта во Скопје („Сл. весник на НРМ“ бр. 9/61), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА ВО СКОПЈЕ

1. За директор на Управата за национални паркови и ловишта во Скопје се назначува инж. МИЛАН ГЛИГОРОВ, досегашен директор на Ловиштето и фазанеријата „Катланово“.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-333/2

23 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

65.

На основа точка 4 од Решението за основање Управа на шумскиот резерват „Јасен“ бр. 09-1217/1 од 25. VI. 1959 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА НА ШУМСКИОТ РЕЗЕРВАТ „ЈАСЕН“

1. До назначување директор на Управата на шумскиот резерват „Јасен“ во Скопје, должноста директор на Управата ќе ја врши инж. МИЛАН ГЛИГОРОВ, директор на Управата за национални паркови и ловишта во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-333/3

23 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

66.

На основа член 50 од Законот за организацијата на Југословенските железници, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО НР МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Заедницата на железничките претпријатија во НР Македонија се назначува Ванчо Унковски.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 09-2762/3—1960

11 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

67.

На основа член 75 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО НР МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Заедницата на ПТТ претпријатија во НР Македонија се назначува Горе Дамевски.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 09-2762/4—1960

4 февруари 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

68

На основа член 17 став 2, во врска со член 61 од Законот за театрите и останатите сценско-уметнички установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/60), Советот за култура на НРМ донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАР ЗА ОСНОВАЊЕТО И УКИНУВАЊЕТО ТЕАТРИ И ОСТАНАТИ СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКИ УСТАНОВИ

Член 1

Основањето и укинувањето на театрите и останатите сценско-уметнички установи (во понатамошниот текст: установи) се запишува во регистарот што се води во Советот за култура на Народна Република Македонија според одредбите од овој правилник.

Член 2

Во регистарот се запишува основањето и укинувањето на установите, основани според Законот за театрите и останатите сценско-уметнички установи.

Член 3

Уписот за основање и укинување на установата во регистарот се врши врз основа на пријава.

Член 4

За регистрација на установите во Советот за култура на НРМ се водат следните книги:

1. регистар за основање и укинување на установите, и
2. именик за уписот за основање и укинување на установите.

Член 5

Регистарот на установите е јавна книга.

Член 6

Регистарот на установите се води во форма на тврдо укоричена книга на која страниците и се нумерирани а листовите прошиени.

Регистарот го оверува на внатрешната страна од крајната укоричена страна (корицата од регистарот) секретарот на Советот за култура на НРМ.

Член 7

За секоја установа во регистарот постои одделен лист.

Секој регистарски лист има две страни кои го носат истиот регистарски број. Страниците се означуваат со тековни броеви. Под регистарскиот број на страницата се запишува името и седиштето на установата и името на основачот.

Регистарскиот лист ги содржи следните рубрики: реден број на уписот, дата и број на пријавата за упис на основањето, односно укинувањето на установата, дата на актот за основањето односно укинувањето, основната дејност, начин на финансирањето, имињата на членовите на советот и на управниот одбор, името на управителот односно директорот, промени (соединување, раздвојување и други промени), забелешки и потпис на службеникот што го извршил уписот.

Член 8

Уписот се врши со мастило. По секој извршен упис се повлекува водоравна линија преку целиот лист.

Кога листот ќе се исполни до крајот, наредните уписи се пренесуваат на нов регистарски лист кој натаму се води под истиот регистарски број.

Исправките на погрешните уписи се вршат сходно прописите за канцелариското работење.

Секој упис во регистарот го потпишува службеникот што го извршил уписот.

Член 9

За секоја установа запишана во регистарот се образува досие на исправи во кое под редниот број на уписот се сложуваат документите со прилозите врз основа на кои е извршено запишувањето. Досието го носи бројот под кој е запишана установата во регистарот.

Член 10

Именикот е помошна книга во која по азбучен ред се запишуваат регистрираните установи.

Член 11

Пријавата за упис на основањето, односно укинувањето на установата во регистарот ја поднесува установата што бара запишување во регистарот.

Пријавата за упис на основањето на установата содржи:

1. име и седиште на установата;
2. податоци за основната уметничка дејност со која установата ќе се занимава според актот за основање;
3. име на основачот и бројот на актот за основање;
4. податоци за средствата што основачот ги осигурал и начинот на финансирањето;
5. име на управителот односно директорот на установата;
6. број на запослениот персонал: уметнички, технички и административен.

Кон пријавата се приложуваат:

1. оверен препис од актот за основање на установата;
2. оверен препис од актот за изборот, односно именувањето на органите на управувањето (совет и управен одбор) и на управителот односно директорот на установата;
3. препис од статутот на установата.

Пријавата за упис на укинувањето на установата содржи:

1. име и седиште на установата;
2. регистарскиот број под кој е запишано основањето на установата во регистарот.

Кон пријавата се приложува оверен препис од правосилниот акт за укинување на установата.

Член 12

Пријавата за упис (член 11 од овој правилник) ја потпишуваат управителот, односно директорот на установата и претседателот на највисокиот општествен орган на управување со установата.

Управителот односно директорот на установата е должен да поднесе и пријава за секоја промена што настанала по извршената регистрација, а која се однесува на податоците содржани во пријавата и поднесоците за упис во регистарот.

Член 13

Пријавата за упис во регистарот како и пријавата за настанатите промени се поднесуваат во рок од петнаесет дена и тоа: пријавата за упис на основањето на установата, од денот на основањето на установата, а пријавата за настанатите промени од денот на настанатите промени.

Пријавата за упис на укинувањето на установата во регистарот се поднесува во рок од три дена од денот на примањето на правосилниот акт за укинување на установата.

Член 14

По извршениот упис на установата и се издава потврда во која се наведува дека пријавеното основање, промена, односно укинување на установата е запишано во регистарот на театрите и останатите сценско-уметнички установи.

Органот што го води регистарот е должен да го изврши уписот и потврдата од претходниот став да ја достави на установата најдоцна пет дена од денот на примањето на сите документи предвидени за упис (член 11 од овој правилник).

Член 15

Постојните установи се должни да поднесат пријава за упис во регистарот на театрите и останатите сценско-уметнички установи, најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 16

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 03-2013/1--1960

4 март 1961 година

Скопје

Претседател

на Советот за култура на НРМ,

Димче Беловски, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-830/1 од 1 февруари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Попов Љубомир, роден на ден 14 октомври 1937 година во с. Гавато, Титоввешка околија, од татко Попов Стефан и мајка Попова, род. Стоева Вера, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Теохар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (63)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-20859/1-1960 год. од 6 јануари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Нушевски Саво, роден на ден 7 октомври 1935 година во с. Стрисовци, Штипска околија, од татко Нушевски Стојче и мајка Нушевска Рајна, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Славејко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (64)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2216/1 од 15 февруари 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Иљази Ферат, роден на 27 јануари 1935 година во с. Брод, НО на општината Драгаш, Аутономна област Косово и Метохија, НР Србија, од татко Иљази и мајка Иљази, род. Кокица Ава, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Вељан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (67)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2802/1 од 1 март 1961 година, ја одобри промената на личното име Клечкароски Костадин, роден на 26 јануари 1922 година во село Мороишта, Охридска околија, од татко Клечкароски Ламбро и мајка Руса, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ристоски Коста**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (68)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2802/1 од 1 март 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Клечкароска Марија, родена на 17 септември 1922 година во село Драслајца, Охридска околија, од татко Спасески Коста и мајка Јана, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Ристоска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (69)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Оливера Герасимовска, од Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 6, подаде тужба, за развод на бракот против Петар Герасимовски, сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Петар Герасимовски, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично.

Во противен случај ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува пред судот на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 198/61. (70)

Александра Трифунова Хрисафова, од с. Сингелик, подаде тужба за утврдување на брак против Трифун Петров Хрисафов, од с. Ташјан, СССР, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Трифун Хрисафов, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува пред судот на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 208/61. (65)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Крстевски Сотир Ставре, од Крушево, ул. „Томе Никлев“ бр. 3, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Крстевска Елисавета, родена Ванеска, од Крушево, а сега во неизвесност и со непозната адреса.

Се повикува тужената Елисавета во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе ѝ се одреди застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 455/60. (62)

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО

Слободанка Кукиќ, од с. Опаје, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Андреја Кукиќ, бивш од с. Бистрица, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Андреја Бранка Кукиќ, бив. од с. Бистрица, околија Бања Лука, а сега со

непознато место на живеење, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 179/60.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 9432, серија бр. 0060384 издадена од СВР — Малешево на име Илија Глигор Стојовски, с. Робово — Штипско. (107)

Лична карта рег. бр. 613, серија бр. 0126524 издадена од СВР — Битола на име Глигур Николевски, с. Големо Коњари — Прилеп. (108)

Лична карта рег. бр. 13244, серија бр. 0154213 издадена од СВР — Прилеп на име Ристо Димков Јончески, с. Присад — Прилеп. (109)

Лична карта рег. бр. 33403, серија бр. 0103678 издадена од СВР — Прилеп на име Милева С. Трајческа, ул. „К. Јосифовски“ бр. 168 — Прилеп. (110)

Лична карта рег. бр. 13048, серија бр. 0153861 издадена од СВР — Прилеп на име Димко Јорданов Андоновски, ул. „Маркова“ бр. 13 — Прилеп.

Лична карта рег. бр. 1573, серија бр. 0640984 издадена од СВР — Куманово на име Ружа В. Стојчевска, ул. „Перо Чичо“ бр. 12 — Куманово. (112)

Лична карта рег. бр. 18404, серија бр. 0561317 издадена од СВР — Куманово на име Фејзи Далипа Бајрами, ул. „Трст“ бр. 55 — Куманово. (113)

Лична карта рег. бр. 9114, серија бр. 05695569 издадена од СВР — Куманово на име Младен С. Мишевски, „Бонево Трло“ — Куманово. (114)

Лична карта рег. бр. 474, серија бр. 0207484 издадена од СВР — Кратово на име Владе Станојков Горгиевски, с. Талашманци — Кратово. (115)

Лична карта рег. бр. 1400, серија бр. 0745912 издадена од СВР — Кичево на име Димко П. Божиноски, с. Рабетино — Кичево. (116)

Лична карта рег. бр. 2827, серија бр. 022468 издадена од СВР — Охрид на име Горѓија Анастасов Михајловски, с. Белица — Мак. Брод. (117)

Лична карта рег. бр. 957, серија бр. 0272463 издадена од СВР — Гостивар на име Казим Далип Ибиши, с. Стројане — Гостивар. (118)

Лична карта рег. бр. 24376, серија бр. 0721186 издадена од СВР — Гостивар на име Далип Авди Ибиши, с. Стројане — Гостивар. (119)

Лична карта рег. бр. 5460, серија бр. 0701970 издадена од СВР — Гостивар на име Стојмир Дејан Трпевски, ул. „Т. Богданоски“ бр. 60 — Гостивар.

Лична карта рег. бр. 2487131, серија бр. 17991 издадена од СВР — Бујановац на име Реџеп Рамаданов Шакиров, с. Милино — Св. Николе. (121)

Лична карта рег. бр. 1799, серија бр. 0378309 издадена од СВР — Кочани на име Петра Ангел (Стојанова) Димитрова, с. Д. Подлог — Кочани. (122)

Лична карта рег. бр. 160, серија бр. 0317670 на име Станко Јордан Манев, с. Стрмаш — Кочани.

Лична карта рег. бр. 6754, серија бр. 0082510 издадена од СВР — Струмица на име Трајко Илиев Цветанов, с. Сушица — Струмица. (124)

Лична карта рег. бр. 23169, серија бр. 0120599 издадена од СВР — Битола на име Стеван Д. Талевски, с. Д. Чарлија — Битолско. (151)

Лична карта рег. бр. 95331, издадена од СВР — Скопје на име Хајро Шерифов Зорник, ул. „129“ бр. 70 — Скопје. (152)

Лична карта рег. бр. 2524, серија бр. 01465381 издадена од СВР — Прилеп на име Димко Јосифоски, с. Варош — Прилеп. (153)

Лична карта рег. бр. 4120, серија бр. 0248664 издадена од СВР — Прилеп на име Блаже Петков Атанасоски, с. Локвени — Прилеп. (154)

Лична карта рег. бр. 22430, серија бр. 0538248 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Владев Манасиевски, с. Клечевци — Кумановско. (155)

Лична карта рег. бр. 7017, серија бр. 0751538 издадена од СВР — Кичево на име Целадин Реџепов Билалоски, с. Папрадиште — Кичево. (156)

Лична карта рег. бр. 29690, серија бр. 0223888 издадена од СВР — Охрид на име Суфнудин Буоски, ул. „Нико Пусоски“ бр. 4 — Кичево. (157)

Лична карта рег. бр. 7251, серија бр. 0347761 издадена од СВР — Титов Велес на име Трајко Ристов Дамјановски, с. Ореше — Т. Велешко. (158)

Лична карта рег. бр. 19802, серија бр. 0680343 издадена од СВР — Тетово на име Ашим Исмаил Имери, ул. „Ново Село“ бр. 21 — Тетово. (159)

Лична карта рег. бр. 8945, серија бр. 0015207 издадена од СВР — Битола на име Насте Лазар Цветковски, с. Бистрица — Битолско. (160)

Лична карта рег. бр. 208, серија бр. 0272618 на име Катип Амет Фетии, с. Дебреше — Гостивар.

Лична карта рег. бр. 24177, серија бр. 0122118 издадена од СВР — Битола на име Пеце Ристе Станковски, с. Дедебалци — Битолско. (162)

Лична карта рег. бр. 5217, серија бр. 0231383 издадена од СВР — Охрид на име Кофила Ристеска Крвачоска, с. Велгошти — Охридско. (163)

Лична карта рег. бр. 7639, серија бр. 0112349 издадена од СВР — Дебар на име Махмуд Кадрија Касами, с. Ростуша — Тетовско. (164)

Лична карта рег. бр. 15669, серија бр. 0392319 издадена од СВР — Кочани на име Никола Атанасов Јанков, с. Дорфулија — Св. Николе. (165)

Лична карта рег. бр. 9594, серија бр. 0480414 издадена од СВР — Струмица на име Гоне Митев Гугицев, с. Костурно — Струмица. (166)

Лична карта рег. бр. 3964, серија бр. 0748482 издадена од СВР — Кичево на име Лиман Касам Исеиноски, с. Стрелци — Кичево. (167)

Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0491612 издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Николов Велков, Кавадарци. (168)

Уверение за отпуст од државјанството на ФНРЈ бр. 12-12670/60 од 22-VIII-1960 год. издадено од ДСВР на НРМ име Арифовски Усеин Амза, с. Канатларци — Битолско. (466)

- Лична карта рег. бр. 1154, серија бр. 0441163 издадена од СВР — Кавадарци на име Митре Дејков Вапков, Кавадарци. (169)
- Лична карта рег. бр. 6855, серија бр. 0638365 издадена од СВР — Куманово на име Стојадин Јорданов Станојковски, с. Герман — Кр. Паланка. (170)
- Лична карта рег. бр. 34683, серија бр. 0105282 издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓија Стојанов Стојановски, с. Вепрчани — Прилеп. (171)
- Лична карта рег. бр. 6261, серија бр. 2599382 издадена од СВР — Тутин, НР Србија на име Рамо Омера Чекиќ, с. Водоврат — Титоввешско. (172)
- Лична карта рег. бр. 9550, серија бр. 0706060 издадена од СВР — Гостивар на име Душанка Атанасиевска Илиевска, с. Леуново — Гостивар. (173)
- Лична карта рег. бр. 24866, серија бр. 0721676 издадена од СВР — Гостивар на име Фаик Мустафа Шабани, с. Д. Вањица — Гостивар. (174)
- Лична карта рег. бр. 15218, серија бр. 0196345 издадена од СВР — Битола на име Џелил Муса Џафероски, с. Канатларци — Битолско. (175)
- Лична карта рег. бр. 5101, серија бр. 0098704 издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојанче Никола Петровски, с. Трново — Кр. Паланка. (176)
- Лична карта рег. бр. 2027, серија бр. 0094737 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Севда Станко (Петкова) Давитковска, с. Градец — Крива Паланка. (177)
- Лична карта рег. бр. 6565, серија бр. 0099225 издадена од СВР — Крива Паланка на име Тодос Постола Митровски, с. Дурачка Река — Крива Паланка. (178)
- Лична карта рег. бр. 2883, серија бр. 0635393 издадена од СВР — Крива Паланка на име Ѓорѓи Геров Бојковски, с. Радибуш — Кр. Паланка. (179)
- Лична карта рег. бр. 5546, серија бр. 0546206 издадена од СВР — Куманово на име Ванко Милошев Златановски, с. Јачинце — Кумановско. (180)
- Лична карта рег. бр. 236, серија бр. 0020936, издадена од СВР — Охрид на име Петре М. Клишевиќ, с. Пештани — Охридско. (181)
- Лична карта рег. бр. 4786, серија бр. 0494833 издадена од СВР — Кавадарци на име Стојна К. (Ласкова) Лалкова, Кавадарци. (182)
- Лична карта рег. бр. 40734, серија бр. 0695977 издадена од СВР — Тетово на име Милан Петров Трифуновски, с. Теарце — Тетовско. (183)
- Лична карта рег. бр. 6765, серија бр. 0666212 издадена од СВР — Тетово на име Гафур Даутов Фетиши, с. Доброште — Тетовско. (184)
- Лична карта рег. бр. 32/55, серија бр. 07730 издадена од СВР — Босанска Крупа на име Рамадан Ракип Мазламовиќ, с. Г. Речица — Тетовско. (185)
- Лична карта рег. бр. 29/57, серија бр. 1355539 издадена од СВР — Босанска Крупа на име Емино Ибраим Харбаш, с. Г. Речица — Тетовско. (186)
- Лична карта рег. бр. 8602, серија бр. 0790991 издадена од СВР — Тетово на име Шабан Зулбегар Шаини, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 27 — Тетово. (187)
- Лична карта рег. бр. 36326, серија бр. 0692388 издадена од СВР — Тетово на име Мурвет Шабан Максуди, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 17 — Тетово. (188)
- Лична карта рег. бр. 11140, серија бр. 670562 издадена од СВР — Тетово на име Ашим Меџит Алиу, с. Порој — Тетово. (189)
- Лична карта рег. бр. 3836, серија бр. 0785160 издадена од СВР — Тетово на име Симо Глигоров Спасовски, ул. „Призренска“ бр. 15 — Тетово. (190)
- Лична карта рег. бр. 3531, серија бр. 0663948 издадена од СВР — Тетово на име Зулфи Зулбер Вејсели, с. Долно Палчиште — Тетовско. (191)
- Лична карта рег. бр. 25216, серија бр. 0691280 издадена од СВР — Тетово на име Мемет Алит Азизи, с. Долно Палчиште — Тетовско. (192)
- Лична карта рег. бр. 27975, серија бр. 0685925 издадена од СВР — Тетово на име Бајрам Рамадан Саити, с. Церово — Тетовско. (193)
- Лична карта рег. бр. 8233, серија бр. 0040944 издадена од СВР — Струга на име Загорка Матева Прлеска, с. Вишни — Струга. (194)
- Лична карта рег. бр. 17166, издадена од СВР — Струга на име Јмит Имами, ул. „Борис Кидрич“ бр. 3 — Струга. (195)
- Лична карта рег. бр. 13153, серија бр. 0533817 издадена од СВР — Куманово на име Киро Ангелов Стаменковски, с. Бајловце — Кумановско. (196)
- Лична карта рег. бр. 369, серија бр. 0206679 издадена од СВР — Куманово на име Јордан Јованов Петковски, с. Вељаковце — Кумановско. (197)
- Лична карта рег. бр. 18622, серија бр. 0651236 издадена од СВР — Куманово на име Цветко Славев Милановски, с. Вељаковце — Кумановско. (198)
- Лична карта рег. бр. 14, серија бр. 0572524 на име Борис Миранов Јосифовски, с. Ранковци — Крива Паланка. (199)
- Лична карта рег. бр. 20487, серија бр. 0734822 издадена од СВР — Кичево на име Мазлам Далипи, с. Зајас — Кичево. (200)
- Лична карта рег. бр. 9610, серија бр. 0350120 издадена од СВР — Титов Велес на име Стојан Левтеров Крстев, с. Градско — Титоввешско. (201)
- Лична карта рег. бр. 10391, серија бр. 0075144 на име Глигор Ѓеорѓе Гогов, с. Николиќ — Титоввешско. (202)
- Лична карта рег. бр. 16724, серија бр. 0677759 издадена од СВР — Тетово на име Ариф Ракип Алији, с. Селце — Тетовско. (204)
- Лична карта рег. бр. 23893, серија бр. 0795338 издадена од СВР — Тетово на име Риза Шакира Рамадани, с. Орашје — Тетовско. (205)
- Лична карта рег. бр. 1096, серија бр. 0640507 издадена од СВР — Куманово на име Сабедин Зимбера Рустеми, с. Гошинце — Кумановско. (231)
- Лична карта рег. бр. 11454, серија бр. 0083180 издадена од СВР — Битола на име Богоја Ристе Котевски, ул. „Братиндол“ бр. 41 — Битола. (232)
- Лична карта рег. бр. 17121, серија бр. 0132821 издадена од СВР — Дебар на име Меџит Џетан Мирзо, Дебар. (233)
- Лична карта рег. бр. 632, серија бр. 0127141 издадена од СВР — Битола на име Назми Емин Хајредин, ул. „Козјак“ бр. 90 — Битола. (234)

Лична карта рег. бр. 11404, серија бр. 0707914 издадена од СВР — Гостивар на име Ана Милутин (Максимоска) Ефтооска, с. Врапчиште — Гостивар. (235)

Лична карта рег. бр. 6591, серија бр. 0703101 издадена од СВР — Гостивар на име Фаик Азиз Мемети, с. Дебреше — Гостивар. (236)

Лична карта рег. бр. 35318, серија бр. 0691382 издадена од СВР — Гостивар на име Анте Трајче Зафировски, с. Горно Јеловци — Гостивар. (237)

Лична карта рег. бр. 4688, серија бр. 0135843 издадена од СВР — Гевгелија на име Ахмед (Абдулов) Тахиров, с. Дедели — Гевгелија. (238)

Лична карта рег. бр. 3375, серија бр. 0491729 издадена од СВР — Кавадарци на име Димитар Илија Хаџи Арсов, Кавадарци. (238)

Лична карта рег. бр. 10989, серија бр. 0115693 издадена од СВР — Дебар на име Донка Јосева Дуровска, с. Битуше — Тетовско. (240)

Лична карта рег. бр. 12672, серија бр. 0709182 издадена од СВР — Гостивар на име Крсте Ангеле Крстески, с. Стенче — Тетовско. (241)

Лична карта рег. бр. 955, серија бр. 0697485, издадена од СВР — Гостивар на име Нуредин Неби Садики, с. Неготино — Тетовско. (242)

Лична карта рег. бр. 36892, серија бр. 0763957 издадена од СВР — Тетово на име Абдула Бајрам Алими, с. Теново — Тетовско. (243)

Лична карта рег. бр. 15721, серија бр. 0674933 издадена од СВР — Тетово на име Рефик Веќир Насуфи, с. Милетино — Тетовско. (244)

Лична карта рег. бр. 452, серија бр. 0412462, издадена од СВР — Радовиш на име Демиралли Асанов Усинов, с. Тополница — Радовиш. (245)

Лична карта рег. бр. 4666, серија бр. 0152238 издадена од СВР — Прилеп на име Михајло Трајков Волчески, ул. „Ристе Ристески“ бр. 1 — Прилеп. (246)

Лична карта рег. бр. 7683, серија бр. 0704193 издадена од СВР — Гостивар на име Сабит Керим Ибрахими, с. Здуње — Гостивар. (247)

Лична карта рег. бр. 2134, серија бр. 0399144 издадена од СВР — Св. Николе на име Лазо Антонов Атанасов, ул. „Лазар Кочишевски“ бр. 92 — Свети Николе. (248)

Лична карта рег. бр. 9397, серија бр. 0569853 издадена од СВР — Куманово на име Евица Наска (Спасиќ) Митковиќ, с. Четирице — Кумановско. (249)

Лична карта рег. бр. 123, серија бр. 0572433 издадена од СВР — Кратово на име Станко Димитров Бошков, с. Железница — Кумановско. (250)

Лична карта рег. бр. 136, серија бр. 0239546 на име Крстан Сандрев Трајковски, с. Белчиште — Охридско. (251)

Лична карта рег. бр. 18903, серија бр. 0507769 издадена од СВР — Кавадарци на име Тодор Јаков Јошев, с. Ваташа — Кавадарци. (252)

Лична карта рег. бр. 4890, серија бр. 0381500 издадена од СВР — Кочани на име Вангелија Илиев Ѓорѓиев, с. Истибани — Кочани. (253)

Лична карта рег. бр. 813/ш, серија бр. 0422910 издадена од СВР — Штип на име Димитри Трајчев Стојанов, с. Жиганци — Кочани. (254)

Лична карта рег. бр. 2763, серија бр. 0455273 издадена од СВР — Струмица на име Ташко Мито (Новакова) Маркова, ул. „5 ноември“ бр. 40 — Струмица. (255)

Лична карта рег. бр. 25246, серија бр. 0683649 издадена од СВР — Тетово на име Абдула Иса Абдули, с. Џешиште — Тетовско. (256)

Лична карта рег. бр. 21446, серија бр. 0133474 издадена од СВР — Охрид на име Амидан Максут Кадриовски, с. М. Папраник — Дебар. (257)

Лична карта рег. бр. 140, серија бр. 0139850 издадена од СВР — Дебар на име Абаз Саид Абазоски, Дебар. (258)

Лична карта рег. бр. 20907, серија бр. 0537227 издадена од СВР — Куманово на име Ајдин Аит Таировски, ул. „Средорек“ бр. 64 — Куманово. (259)

Лична карта рег. бр. 5436, серија бр. 0666375 издадена од СВР — Тетово на име Адем Авзиов Исеини, с. Орашје — Тетовско. (260)

Лична карта рег. бр. 1526, серија бр. 3505625 издадена од СВР — Пријепоље на име Алија Еминов Халиловиќ, Прилеп. (261)

Лична карта рег. бр. 8254/ш, серија бр. 0297727 издадена од СВР — Штип на име Борис Стојанов Арсов, с. Калиманци — Кочани. (262)

Лична карта рег. бр. 1126, серија бр. 0781137 издадена од СВР — Тетово на име Борис Милан Иљовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 140 — Тетово. (263)

Лична карта рег. бр. 352, серија бр. 0277450 издадена од СВР — Ресен на име Борис Јонче Карапановски, ул. „Булевар 1 мај“ бр. 24 — Битола. (264)

Лична карта рег. бр. 11033, серија бр. 0479794 издадена од СВР — Струмица на име Васа Јанчо (Чирова Чонева), с. Костурно — Струмица. (265)

Лична карта рег. бр. 12177, серија бр. 0500457 издадена од СВР — Кавадарци на име Владо Ристов Трајковски, с. Оревец — Прилеп. (266)

Лична карта рег. бр. 52661, серија бр. 442683 издадена од СВР — Сарајево на име Воја Трајко Димковски, ул. „Никола Карев“ бр. 29 — Куманово. (267)

Лична карта рег. бр. 24139, серија бр. 0720949 издадена од СВР — Гостивар на име Гарип Милаим Мустафи, с. Балиндол — Гостивар. (268)

Лична карта рег. бр. 1560, серија бр. 022762 издадена од СВР — Штип на име Ѓорѓи Методиев Ташов, свињогојство — Штип. (269)

Лична карта рег. бр. 15776, серија бр. 1071501 издадена од СВР — Панчево на име Ѓорѓе Колев Лазовски, ул. „Ордан Џинов“ бр. 63 — Т. Велес. (270)

Лична карта рег. бр. 2527, серија бр. 0199637 издадена од СВР — Прилеп на име Драган Ѓорев Цакоски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 70 — Прилеп. (271)

Лична карта рег. бр. 33379, серија бр. 0689431 издадена од СВР — Тетово на име Ибраим Синадинов Зекири, с. Шемшово — Тетовско. (272)

Лична карта рег. бр. 9860, серија бр. 0215064 издадена од СВР — Охрид на име Илија Наум Ристески, ул. „М. Нестороски“ бр. 112 — Охрид. (273)

- Лична карта рег. бр. 41514, серија бр. 0658955 издадена од СВР — Скопје на име Јорданка Васил (Тодорова) Андреевска, ул. „Орде Цинот“ бр. 63 — Титов Велес. (274)
- Лична карта рег. бр. 546, серија бр. 0073022, издадена од СВР — Битола на име Јанко Ѓорѓи Бацирија, ул. „Стив Наумов“ бр. 9 — Битола. (275)
- Лична карта рег. бр. 3233, серија бр. 0264000 на име Јован Најдо Стојановски, с. Брезово — Битолско. (276)
- Лична карта рег. бр. 8524, серија бр. 0668662 издадена од СВР — Тетово на име Керим Иљази Лимани, с. Пршовце — Тетовско. (277)
- Лична карта рег. бр. 19078, серија бр. 0091920 издадена од СВР — Битола на име Кенан Реизи Рушидовски, ул. „Димитрије Туцовиќ“ бр. 85 — Битола. (278)
- Лична карта рег. бр. 19149, серија бр. 0024682 издадена од СВР — Охрид на име Милка Наум Колеска Стојаноска, с. Вишни — Струга. (279)
- Лична карта рег. бр. 28716, серија бр. 0094636 издадена од СВР — Битола на име Митре Ристов Кукуловски, с. Цапари — Битолско. (280)
- Лична карта рег. бр. 404, серија бр. 0273214, издадена од СВР — Тетово на име Несибе Мисим (Шерифи) Исмаили, с. Гајре — Тетовско. (281)
- Лична карта рег. бр. 9362, серија бр. 0753883 издадена од СВР — Кичево на име Питомир С. Миновски, с. Добреноец — Кичево. (282)
- Лична карта рег. бр. 1196, серија бр. 0022076 издадена од СВР — Охрид на име Петре Никола Стојаноски, с. Конско — Охридско. (283)
- Лична карта рег. бр. 14778, серија бр. 0503442 издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Ѓорѓи Ѓорчевски, ул. „Ф. Кулаков“ бр. 35 — Неготино. (284)
- Лична карта рег. бр. 21765, серија бр. 0133794 издадена од СВР — Охрид на име Рефик Зенула Шабани, с. Поум — Струга. (285)
- Лична карта рег. бр. 10421, серија бр. 0570878 издадена од СВР — Куманово на име Ратко Димчев Поповски, ул. „Живко Чоло“ бр. 24 — Куманово. (286)
- Лична карта рег. бр. 16837, серија бр. 0130537 издадена од СВР — Дебар на име Сами Мемет Кадри, с. Праленик — Дебар. (287)
- Лична карта рег. бр. 10361, серија бр. 0754886 издадена од СВР — Кичево на име Сефер Медов Абдиоски, с. Зајас — Кичево. (288)
- Лична карта рег. бр. 4629, серија бр. 0665175 издадена од СВР — Тетово на име Сали Јаја Османи, с. Цепчиште — Тетовско. (289)
- Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 0147042 издадена од СВР — Делчево на име Славољуб Васил Стоименовски, с. Каменица — Делчево. (290)
- Лична карта рег. бр. 2167, серија бр. 028989 издадена од СВР — Битола на име Сандра (Николова) Асенчарова, ул. „Св. Наум“ бр. 1/7 — Битола (291)
- Лична карта рег. бр. 6462, серија бр. 0383072 издадена од СВР — Кочани на име Софијан Лазаров Филипов, с. Соколарци — Кочани. (292)
- Лична карта рег. бр. 7714, серија бр. 0752235 издадена од СВР — Кичево на име Салија Ибраимоски, с. Горани — Кичево. (293)
- Лична карта рег. бр. 1086, серија бр. 0323082 издадена од СВР — Струмица на име Тимо Коста Вучков, ул. „8 март“ бр. 31 — Струмица. (294)
- Лична карта рег. бр. 23486, серија бр. 034038 издадена од СВР — Титов Велес на име Тоде Ѓорѓиев Костов, с. Камен Дол — Титов Велес. (295)
- Лична карта рег. бр. 567, серија бр. 0272077 издадена од СВР — Гостивар на име Фуат Браим Браими, с. Равен — Гостивар. (296)
- Лична карта рег. бр. 14303, серија бр. 0194806 издадена од СВР — Прилеп на име Анѓа Тодор (Ендоска) Велеска, ул. „Борка Талески“ бр. 10 — Прилеп. (297)
- Лична карта рег. бр. 8090, серија бр. 0040801 издадена од СВР — Охрид на име Лефторија Поповски, Павиљон ХП, влез I, стан 23 — Нови Белград. (364)
- Лична карта рег. бр. 18939, серија бр. 0558755 издадена од СВР — Куманово на име Душан Стевко Кипријановски, Куманово. (298)
- Лична карта рег. бр. 24875, серија бр. 0123208 издадена од СВР — Битола на име Душанка Крсте Кадинска, ул. „Дим. Влахов“, бр. 56а — Битола. (299)
- Лична карта рег. бр. 1313, серија бр. 0145893 издадена од СВР — Прилеп на име Мара Ристеска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 49 — Прилеп. (300)
- Лична карта рег. бр. 18664, серија бр. 0159569 издадена од СВР — Прилеп на име Драга Ацеска, ул. „Ц. Илиоски“ бр. 18 — Прилеп. (301)
- Лична карта рег. бр. 1798, серија бр. 028619 издадена од СВР — Прилеп на име Арсо Трајков Чоевски, ул. „Орде Чопела“ бр. 50 — Варош — Прилеп. (302)
- Лична карта рег. бр. 13260, серија бр. 0086933 издадена од СВР — Битола на име Миливој Томев Левоски, с. Белчишта — Охридско. (303)
- Лична карта рег. бр. 30488, серија бр. 0236688 издадена од СВР — Охрид на име Стојан Настев Мојоски, с. Арбиново — Охридско. (304)
- Лична карта рег. бр. 483, серија бр. 0324993 издадена од СВР — Титов Велес на име Васил Андреа Најдов, ул. „Јаворска“ бр. 6 — Т. Велес. (305)
- Лична карта рег. бр. 3219, серија бр. 0699829 издадена од СВР — Гостивар на име Слободанка Ѓорѓија Манасиевска, с. Демир Капија — Кавадарци. (306)
- Лична карта рег. бр. 46942, серија бр. 0270175 издадена од СВР — Тетово на име Раиф Ашими Асани, с. Г. Палчиште — Тетовско. (307)
- Лична карта рег. бр. 1438/56, серија бр. 3440141 издадена од СВР — Стара Пазова, с. Балиндол — Гостивар. (308)
- Лична карта рег. бр. 9201, серија бр. 0189711-51 издадена од СВР — Прилеп на име Петре А. Станкоски, с. Алинци — Прилеп. (309)
- Лична карта рег. бр. 3152, серија бр. 0727589 издадена од СВР — Македонски Брод на име Милутин Блажев Дамчевски, с. Локвица — Кичево. (310)

Лична карта рег. бр. 9319, серија бр. 0117860 издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓија Грозданов Муртановски, с. Ношпал — Битолско. (311)

Лична карта рег. бр. 228, серија бр. 0126141, издадена од СВР — Крушево на име Ставре Иван Димитровски, ул. „Н. Доаѓа“ бр. 16 — Крушево. (312)

Лична карта рег. бр. 2590, серија бр. 0544317 издадена од СВР — Куманово на име Душан Величков Новачки, с. Скачковци — Куманово. (313)

Лична карта рег. бр. 7449, серија бр. 0548469 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Кузмана Атанасовиќ, с. Челопек — Кумановско. (314)

Лична карта рег. бр. 4321, серија бр. 0636831 издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојман Киров Ристовски, с. Отошница — Крива Паланка. (315)

Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0142803 издадена од СВР — Струга на име Борис Ристов Малевски, ул. „15 корпус“ бр. 10 — Струга. (316)

Лична карта рег. бр. 10815, серија бр. 0043526 издадена од СВР — Струга на име Хасан Кадриов Даути, с. Радолиште — Струга. (317)

Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 0724759 издадена од СВР — Македонски Брод на име Милосав Настов Настоски, с. Д. Манастирец — Кичево. (318)

Лична карта рег. бр. 17893, серија бр. 0734325 издадена од СВР — Кичево на име Ацко Илиов Ѓурчевски, с. Требина — Кичево. (319)

Лична карта рег. бр. 1329, серија бр. 0286839 издадена од СВР — Кичево на име Реџеп З. Мустафоски, ул. „Маршал Тито“ бр. 73 — Кичево. (320)

Лична карта рег. бр. 561, серија бр. 0065271 издадена од СВР — Гевгелија на име Тодор Ристов Џишев, ул. „Т. Бикова“ бр. 11 — Гевгелија. (321)

Лична карта рег. бр. 41381, серија бр. 0796625 издадена од СВР — Тетово на име Берзат Хавзи Мешетџи, с. Бродец — Тетовско. (322)

Лична карта рег. бр. 22385, серија бр. 0793083 издадена од СВР — Тетово на име Сакип Саит Саити, с. Доброште — Тетовско. (323)

Лична карта рег. бр. 3775, серија бр. 0455683 издадена од СВР — Струмица на име Кочо Мануш Поп Чотров, ул. „Тодор Чучков, бр. 16 — Струмица. (324)

Лична карта рег. бр. 3484, серија бр. 0456394 издадена од СВР — Струмица на име Коста Христов Манасиев, ул. „В. Главинов“ бр. 10 — Струмица. (325)

Лична карта рег. бр. 4683, серија бр. 0701193 издадена од СВР — Гостивар на име Боге Зосев Филиповски, с. Пожаране — Гостивар. (326)

Лична карта рег. бр. 18606, серија бр. 0024139 издадена од СВР — Охрид на име Спасе Ангелев Трајковски, с. Трпејца — Охридско. (328)

Лична карта рег. бр. 9424, серија бр. 0214038 издадена од СВР — Охрид на име Славка Иванова Јовановска, с. Расино — Охридско. (329)

Лична карта рег. бр. 2979, серија бр. 0226589 издадена од СВР — Охрид на име Ангеле Јанчев Влажески, с. Белчишта — Охридско. (330)

Лична карта рег. бр. 7299, серија бр. 0232303 издадена од СВР — Охрид на име Петре Тане Танески, с. Белчишта — Охридско. (331)

Лична карта рег. бр. 24318, серија бр. 0178346 издадена од СВР — Охрид на име Нада Климе Џајдоска, с. Велестово — Охридско. (332)

Лична карта рег. бр. 7163, серија бр. 0479724 издадена од СВР — Струмица на име Петрана Атанас Иванова, ул. „Егејски стан“ бр. 8 — Струмица. (333)

Лична карта рег. бр. 16991, серија бр. 0086831 издадена од СВР — Битола на име Сафије Алија Јусуфова, ул. „Лазо Трпчевски“ бр. 4 — Битола. 335

Лична карта рег. бр. 3727, серија бр. 0264078 издадена од СВР — Демир Хисар на име Блаже Ангелов Пејковски, с. Ракитница — Битолско. (336)

Лична карта рег. бр. 1719, серија бр. 0127829 издадена од СВР — Прилеп на име Милан А. Пурчески, ул. „В. Корчагин“ бр. 50 — Прилеп. (337)

Лична карта рег. бр. 413, серија бр. 0574924 на име Павле Т. Денковски, с. Кутлибек — Кумановско. (338)

Лична карта рег. бр. 16282, серија бр. 0557190 издадена од СВР — Куманово на име Насе Спасев Петковски, с. Сушево — Кумановско. (339)

Лична карта рег. бр. 3263, серија бр. 0727782 издадена од СВР — Македонски Брод на име Миливој Лазев Наумовски, с. Томино Село, Кичево. (340)

Лична карта рег. бр. 4266, серија бр. 0344776 издадена од СВР — Титов Велес на име Јован Павлов Петровски, с. Папрадиште — Титоввелешко (341)

Лична карта рег. бр. 593, серија бр. 0364602 издадена од СВР — с. Чашка на име Аки Јајов Зејнелов, с. Г. Јаболчиште — Титоввелешко. (342)

Лична карта рег. бр. 5014, серија бр. 0494199 издадена од СВР — Кавадарци на име Сајма Али Демирова Омерова, Кавадарци. (343)

Лична карта рег. бр. 5143, серија бр. 0329653 издадена од СВР — Титов Велес на име Стоилко Панов Димитровски, ул. „Коле Дрнков“ бр. 21 — Титов Велес. (344)

Лична карта рег. бр. 16927, серија бр. 0677993 издадена од СВР — Тетово на име Билбил Петруш Костовски, с. Блаце — Тетовско. (345)

Лична карта рег. бр. 416, серија бр. 0319828 издадена од СВР — Радовиш на име Стојан Коцев Здравев, ул. „Плачковица“ бр. 4 — Радовиш. (346)

Лична карта рег. бр. 207, серија бр. 0153496 на име Петко Ристев Палензовски, с. Палчиште — Прилеп. (347)

Лична карта рег. бр. 8180, серија бр. 0233187 издадена од СВР — Охрид на име Нове Крстев Богојоски, с. Куратица — Охридско. (348)

Лична карта рег. бр. 1828, серија бр. 0698338 издадена од СВР — Гостивар на име Јонус Гафур Шерифи, с. Врапчиште — Гостивар. (349)

Лична карта рег. бр. 21254, серија бр. 0118544 издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓи Андон Василевски, ул. „Мукос“ бр. 7 — Битола. (350)

Лична карта рег. бр. 7725, серија бр. 0152845 издадена од СВР — Прилеп на име Ѓорѓија Ангелоски, ул. „Белградска“ бр. 6 — Прилеп. (351)

КОНКУРСИ

КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места:

1. Еден лекар со положен стручен испит
2. Еден лекар специјалист по педијатрија

Услови:

под 1 — завршен медицински факултет и положен стручен испит;

под 2 — завршен медицински факултет и положен специјалистички испит за звање лекар специјалист по педијатрија.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна и одделен додаток по Правилникот за платите на персоналот на клиниката.

Срок за пријавување на кандидатите е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а во случај на непополнување на истите конкурсот останува отворен до пополнувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Секретаријатот на клиниката. (477)

Управниот одбор на Комуналната установа „Услуга“ — Берово

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место

РАКОВОДИТЕЛ на Разгласна станица

Услови: Просветен работник со учителска пракса од 1 година.

Плата по Законот за јавните службеници.

Молбите се доставуваат до Комуналната установа „Услуга“ — Берово во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (476)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТИНСКИОТ ДОМ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден лекар — фтизиолог за шеф на Анти-туберкулозниот диспансер во Горче Петров.
2. Еден фармацевт за шеф на Дијагностика-биохемиска лабораторија во Горче Петров.

Основна плата по Законот за јавните службеници, положајна и посебни додатоци по Правилникот на ДНЗ — Горче Петров.

Настап на работа под точка 1 од 1 мај 1961 година, под точка 2 од 15 април 1961 година.

Молбите со сите документи согласно чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат во Општинскиот дом за народно здравје — Горче Петров, најкасно 5 дена пред истекот на конкурсот.

Конкурсот има важност се до пополнувањето на работните места. (478)

КЛИНИКАТА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за:

1. Два лекара со завршен лекарски стаж и
2. Две медицински сестри со завршено средно медицинско училиште. Предност имаат сестри специјализирани како инструментарки и анестетичарки.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (490)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за наставници и асистенти за следните предмети:

За двата оддела еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач) за предметот Основи на науката за општеството.

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ОДДЕЛ

За по еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач) за следните предмети:

- Млекарство
- Винарство.

За еден хонорарен наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач за предметот Пчеларство.

За по еден асистент за следните предмети:

- Општо сточарство
- Општо поделство со Агроекологија
- Исхрана на домашните животни
- Лозарство
- Овощарство
- Индустриски култури
- Живинарство
- Свињарство
- Зоохигиена со ветерина
- Говедарство
- Исхрана на растенијата и
- Генетика

ЗА ШУМАРСКИ ОДДЕЛ

За еден наставник (редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач) за предметот Одгледување на шумите.

За по еден асистент за следните предмети:

- Метеорологија со климатологија
- Шумска фитопатологија
- Шумски транспорт
- Заштита на шумите
- Организација на трудот, управата, и работењето во шумско-стопанските организациони единици.
- Економика на шумското стопанство

- Економика на шумско стопанските организациони единици
- Виша математика со биометрика
- Фитоценологија и
- За два асистента за предмет Геодезија.

За преизбор на еден асистент по предметот Механизација во земјоделството.

Рок за пријавување 15 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во тој рок конкурсот се продолжува до нивното пополнување со тоа што крајниот рок на конкурсот е 31 декември 1961 година.

Кандидатите кои се пријавуваат за наставници треба да ги исполнуваат условијата од член 33 од Општиот закон за факултетите и универзитетите.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Покрај пријавата кандидатот треба да приложи диплома за завршен факултет и документи по член 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите државни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да се достави и кратка биографија со податоци за досегашната работа и службовање на кандидатот потврда од установата каде што е на служба дека нема материјални обврски спрема истата, список на научните и стручни трудови (доколку кандидатот ги има) и по еден примерок од самите трудови. (479)

СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА БАНКАРСКО-ФИНАНСИСКА ШКОЛА — ТЕТОВО

распишува

К О Н К У Р С

За избор на наставници во Вишата економска банкарско-финансиска школа во Тетово.

I

За избор на стални наставници по предметите од I година:

1. Основи на економска политика на ФНРЈ,
2. Стопанска со финансиска математика,
3. Основи на книговодството и специјализирани книговодства,
4. Основи на правото и Стопанско со граѓанско право,
5. Статистика.
6. Основи на политичка економија.

II

За избор на стални или хонорарни наставници (професор или предавач на виша школа) во Вишата економска банкарско-финансиска школа во Тетово за следните предмети од II година:

1. Систем на општествени приходи на ФНРЈ со техника,
2. Буџетски систем на ФНРЈ со техника на работењето по буџетот и фондовите,
3. Финансирање на инвестициите,
4. Организација и работење на кредитните претпријатија.
5. Анализа на работењето на стопанските претпријатија,

6. Контрола и ревизија на претпријатијата,
7. Даночно книговодство со катастар,
8. Банкарско книговодство со платен промет.

III

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите по чл. 29 од Законот за основање на виши стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 32/60 год.)

IV

Пријавите со документите пропишани со чл. 31 од Законот за јавните службеници, биографија и извод од службеничкиот лист, како и список на научни и стручни трудови и примерок од трудовите, до колку ги има, се доставуваат до Секретаријатот на Школата.

V

Рок за поднесување на пријавите е 30 дена од објавувањето на конкурсот. (504)

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-----|
| 57. Указ за прогласување на Законот за специјалните училишта — — — — — | 153 |
| Закон за специјалните училишта — — | 153 |
| 58. Одлука за овластување на Секретаријатот за сообраќај на ИС да именува изборна комисија за првите избори на Управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија од страна на работниот колектив | 153 |
| 59. Одлука за овластување на Секретаријатот за сообраќај на ИС да именува изборна комисија за првите избори на Управниот одбор на Заедницата на железничките претпријатија од страна на работниот колектив — — — — — | 156 |
| 60. Решение за основање Дирекција за изградба на мелиоративните системи во Народна Република Македонија — — — | 157 |
| 61. Решение за образување и именување членови на Комисијата за спроведување Резолуцијата за образование на стручните кадри — — — — — | 158 |
| 62. Решение за разрешување и именување член на Советот за социјална политика и комунални прашања на НР Македонија — | 153 |
| 63. Решение за именување членови во Управниот одбор на Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НР Македонија | 158 |
| 64. Решение за назначување директор на Управата за национални паркови и ловишта во Скопје — — — — — | 159 |
| 65. Решение за назначување вршител на должноста директор на Управата на Шумскиот резерват „Јасен“ — — — — — | 159 |
| 66. Решение за назначување директор на Заедницата на железничките претпријатија во НРМ — — — — — | 159 |
| 67. Решение за назначување директор на Заедницата на ПТТ претпријатија во НР Македонија — — — — — | 159 |
| 68. Правилник за начинот на вадење регистар за основањето и укинувањето театри и останати сценско-уметнички установи — | 159 |